

<b>Неделна Тема</b>	Децата и пролетта
<b>Содржина на денот</b>	Пролетни радости
<b>Возраст</b>	3-4 години
<b>Воспитувач</b>	Дајана М. Костова
<b>Дневни активности</b>	
<b>Здрави и безбедни навики</b>	Јадете свежо овошје и зеленчук полни со витамини и минерали.
<b>Активности</b>	<p>Заедно со Вашето дете утврдете ги знаењата за годишното време пролет така што излезете на прошетка во блискиот парк. Уживајте во пролетното сонце кое блеска и зрачи со светлина и топлина (слика1). Набљудувајте ги карактеристиките на годишното време пролет, разговарајте за промените на дрвјата, каква е бојата на цветовите. (слика 2)</p> <p>Со детето поттикнете разговор за доаѓањето на птиците преселници од југ – ластовичката, штркот и нивните живеалишта – гнездата кои ги прават на дрвјата, куќите. (слика 3, 4)</p> <p>Разговарајте и именувајте ги пролетните цвеќиња, нарцис, зумбул и лале. (слика 5)</p> <p>Дома може да изведете некоја ликовна активност. На пр: да нацртате дрво и да ги обложите неговите гранки со самолеплива хартија. На крај залепете пуканки како цветови на дрвото. По сопствен избор пуканките можат и да се обојат. (слика 6)</p> <p>Слушајте песни за убавините на годишното време пролет.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4YFwnu2qihQ">https://www.youtube.com/watch?v=4YFwnu2qihQ</a></p>